

Со реформиранот пензиски систем не може да се остварува правото на пензија само врз основа на стаж, туку мора да се исполнува и условот за старост. Според министерот Мешков, доколку се прифати ваквото решение, постои опасност покрај 6.000 стечајци, во иднина да се јават и други лица со толку години стаж, кои ќе бараат право на пензија.

Поради тоа, Здружението на стечајните работници најпрво планира да изготви Закон кој ќе гарантира згрижување на стечајците преку исплата на месечен паричен надоместок до нивно повторно вработување. Потоа, од владејачката ВМРО-ДПМНЕ ќе побара тој закон да го достави во Собранието.

Протестот на стечајните работници е ставен во мирување.



Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

Предлог-законот на пратениците од ВМРО-НП, според кој стечајците би стекнале право на пензија кога ќе наполнат 25 години стаж, без оглед на возраста, е неуставен. Вака неодамна конечно пресече министерот за труд, Љупчо Мешков, по што веќе е јасно дека за стечајците нема поддршка и од оваа владејачка гарнитура. Со тоа паднаа во вода заложбите на стечајците дека конечно ќе им се прифати барањето за некое колку толку прифатливо премостување на нивната прекината егзистенција. Но, по ваквиот став на министерот од сè тоа засега нема ништо.

Според предложените законски измени од страна на оваа партија, осигурениците ќе можеа да стекнат право на пензија кога ќе наполнат 25 години стаж, без оглед на возраста, доколку работниот однос им престанал во периодот од 31 март 2000 година, а по поводена стечајна постапка. Навредени од ваквиот одговор стечајците решија по-



ДЕФИНИТИВНОТО "НЕ" ЗА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ ЗА СТЕЧАЈЦИТЕ МИНИСТЕРОТ ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛА, ЉУПЧО МЕШКОВ, ЛЕСНО МОЖЕ ПОВТОРНО ДА ЈА ПРЕДИЗВИКА ЛАВИНАТА ПРОТЕСТИ НА СТЕЧАЈНИТЕ РАБОТНИЦИ

СОБРАНИСКИ НЕУСПЕШЕН ЗА

веќе да не комуницираат со Мешков.

"Им порачуваме на пратениците да гласаат што побрзо и да се изјаснат позитивно, а Уставниот суд потоа нека оценува дали Законот е уставен", изјави стечаецот Стојанов, најавувајќи дека во спротивно ќе има други помасовни протести.

Сепак, протестот на стечајните работници е ставен во мирување. За волја на вистината, расправа во Собранието имаше, и тоа неколкучасовна, во како по правило полупразната собраниска сала. Пратеникот Јани Макрадули од СДСМ побара едновременна пауза за да се координираат пратеничките групи околу тоа дали да гласаат за измените или да ја продолжат расправата, при што настана дилема дали за овој негов предлог можат да се согласат помалку од 40 пратеници, колку имаше во салата. Сепак, паузата се одржа, а се донесе одлука да се продолжи со расправата.

РАСПРАВА

Министерот Мешков образложи дека со реформиранот пензиски систем не може да се остварува правото на пензија само врз основа на стаж, туку мора да се исполнува и условот за старост.

"Покрај 6.000 стечајци, во иднина ќе се јават и други лица со толку години стаж кои ќе бараат право на пензија", рече Мешков.

На ваквото тврдење на министерот веднаш реплицираше Валентина Божиновска од ВМРО-НП, која рече дека Владата не нуди мерки за решавање на проблемот на стечајците, потсетувајќи дека, според Уставот, Македонија е социјална држава. Ваквата реакција на Божиновска беше поддржана од Роза Топузовска-Каревска од ЛДП, која посочи дека оваа партија го поддржува Законот.

"Законот кој сега се предлага еднаш веќе доби поддршка од претходниот парламентарен состав. Тогаш доби поддршка и од ВМРО-ДПМНЕ и од сегашната координаторка на партијата, Силвана Бонева, па сега очекувам таа да ги убеди своите колеги да го поддржат Законот", рече Топузовска-Каревска.

Според Ристана Лалчевска од ЛП, за проблемот на стечајците треба да се најде вистинското решение, но прашање е дали овој Закон е таквото решение. Лалчевска истакна дека се сомнева оти претседателот на државата ќе го потпише законот поради неговата неуставност. Спомената од Топузовска Каревска, Силвана Бонева посочи дека нема пратеник кој не сака да им помогне на стечајците со работен стаж од 25 години, но забележа дека предложениот текст не може да профункционари, бидејќи е во судир со Уставот и промовира принцип на нееднаквост. Според Владо Буч-

НА ПЕНЗИЈА СО НАПОЛНЕНИ 25 ГОДИНИ СТАЖ,

ковски од СДСМ, при гласањето за законот во претходниот парламентарен состав владејачката партија имала доблест да им даде право на пратениците да гласаат согласно сопствената волја, контра ставот на тогашната Влада.

"Мислам дека тоа денес ќе го направат и пратениците од ВМРО-ДПМНЕ", изјави Бучковски.

Поддршка за Законот вети и Оливер Спасовски од социјалдемократите. За него воопшто не се издржани аргументите засновани на прашања и претпоставки дека претседателот Бранко Црвенковски нема да го потпише законот и Уставниот суд ќе го прогласи за неуставен.

ЈАЛОВИ СРЕДБИ

Раководството на Здружението на стечајните работници со повеќе од 25 години работен стаж во Владата имаше средба со вице-премиерот Зоран Ставрски и со министрите за труд и соци-

ДЕФИНИРАЊЕ

"Со овој Закон сакавме точно да ја дефинираме категоријата стечајци, а не да ги поистоветиме со останатите вработени. Стечајците се луѓе кои вложувале во оваа држава, тие се во поодминати години и државата треба социјално да ги заштити и да им обезбеди егзистенција. Во таа група има луѓе од различни етникуми, пол и возраст. Сметам дека овој Закон ќе го реши нивниот проблем", истакна Јаневска.

Според неа, Законот може да профункционира иако неговото евентуално донесување би ја искомплицирало работата на Владата.

"Тврдам дека понуденото во текстот може да профункционира и да биде во корист не само на оваа, туку и на секоја друга влада за решавање на ваквиот проблем. Сите се согласиле дека стечајците се жртви на транзицијата и дека било која влада или собрание се должни заеднички да им помогнат. Во спротив-

РАЗМЕНА

"Му предложив на Мешков да се зачлени во нашето Здружение и да види како е на 60 години да се бара работа и кој работодавец ќе го прими. Ако не успее да се вработи, тогаш да го преквалификуваме во нешто друго преку активни мерки за вработување, како што нè убедува тој. Можеби тогаш ќе има поголеми шанси да најде работа", револтирано изјави стечајниот "лидер" Стојан Стојанов.

"Да се замениме барем на само еден ден за да видиш како е да се биде стечаен работник", беше дециден Стојанов, зашто повторно не поминаа предложените измени на Законот за пензиско и инвалидско осигурување. Со нив се предвидуваше стечајците со повеќе од 25 години работен стаж да добиваат месечен паричен надоместок до пензија или до повторно вработување. Тој вели дека стечајците вложувале во државата и сега очекуваат таа социјално да ги заштити и да им обезбеди егзистенција. Тие не се откажуваат од барањето до Владата да им се промени сегашниот статус на стечајни работници.

ОТ "ПОХОД" "ОТПИШАНИТЕ"

јална политика и за економија Љупчо Мешков и Вера Рафајловска. Но, повторно од средбата не произлезе ништо конкретно што би значело регулирање на нивниот статус.

"По протестот пред Собранието се упативме во Владата каде разговаравме за нашето барање, но не беше понудено ново решение, ниту беше ветено нешто конкретно", изјави претседателот на Здружението, Стојан Стојанов, по средбата во Владата.

Според него, Здружението најпрво планира да изготви закон кој ќе гарантира згрижување на стечајците преку исплата на месечен паричен надоместок до нивно повторно вработување. Потоа, од владејачката ВМРО-ДПМНЕ ќе побара тој закон да го достави во Собранието.

"Законот прво ќе им го понудиме на пратениците од ВМРО-ДПМНЕ, а за тоа наскоро ќе имаме средба со координаторите на парламентарните пратенички групи", рече Стојанов. Без разлика на сè, стечајците не можеа да прифатат дека Собранието повторно не го усвои Предлогот за донесување закон за дополнување на Законот за пензиско и инвалидско осигурување, што предвидуваше пензионирање за стечајците со повеќе од 25 години работен стаж. Предлогот го поддржаа 36 пратеници, против беа 53, а воздржани немаше.

но, ќе останат сериозен проблем за државата", посочи Јаневска.

Колку за илустрација, стечајците со нов Предлог-закон ќе бараат Агенцијата за вработување да им обезбеди по 5.000 денари месечно до ново вработување или до пензионирање. Тие прифаќаат секој што ќе одбие понудена работа да ја изгуби помошта. Според Стојан Стојанов, претседател на Здружението на стечајните работници, разликата меѓу новиот и овој предлог, кој не помина кај пратениците, е во тоа што сега се бара решение со измени на законите за работни односи и за вработување и осигурување во случај на невработеност.

"Ќе бараме да бидат згрижени од Агенцијата сите кои имаат повеќе од 25 години работен стаж. Според наши проценки станува збор за околу 6.000 лица", изјави Стојанов. Претставници на стечајните работници имаа средба во Владата со министрите за финансии, економија и труд, Трајко Славески, Вера Рафајловска и Љупчо Мешков.

"Министрите ни одговорија дека треба прво официјално да го доставиме барањето во вид на закон, а потоа ќе видиме дали е прифатлив за премиерот Никола Груевски. Оттука гледаме дека сите државни институции станаа еден вид заложници на премиерот, вклучувајќи ги и министрите и Собранието", вели Стојанов.

ПОВРЕДА

Стечаен работник, учесник во неодамнешните протести пред Собранието, се здоби со повреда при обидот на група стечајци да го пробијат полицискиот кордон пред Собранието, каде што течеше расправата за измени и дополнувања во Законот за пензиско и инвалидско осигурување. Со нив се предвидува решавање на финансискиот статус на оваа категорија работници со повеќе од 25 години стаж до нивно пензионирање. Според претседателот на Здружението на стечајни работници, Стојан Стојанов, повредениот работник е хоспитализиран, а инцидентот што се случил е резултат на револтот по дискусијата на министерот за труд и социјална политика, Љупчо Мешков, кој рекол дека законските решенија се со долгорочни негативни последици.